



	12.09. 2016	100000000063010 7630140762- 630-10
	11	

„ . 5/02) 76 77 50 1 3 („ („
, . 1/06), ,

) О . 0801 – 410
12.09. 2016 .

.0901-409/2
12.09. 2016

,
..

Врз основа на чл. 36 став 1 точка 15 од законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 5/02) и чл.11 од законот за експропријација (Сл.весник на РМ бр. 95/12, 131/12, 24/13 и 27/14), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 12.09.2016 година донесе

О Д Л У К А

**За резервирање на средства за востановување право на службеност
(непотполна експропријација) во Буџетот на општина Свети Николе**

Чл.1

Се резервираат средства во Буџетот на општина Свети Николе за востановување право на службеност над недвижен имот и тоа:

КП бр. 4132/1, 4172/1,4132/2,4172/2,4121,4120,4130,4127,4178 и 4118 за Г.Црнилиште
КП бр. 3857/1,3660/1,3835/1,3841/1,3840/1,3862,3849,3846,4194 за Д.Црнилиште

Чл.2

Востановувањето на правото на службеност над недвижниот имот наведен во чл. 1 од оваа Одлука се врши заради изградба на канализационен систем во с. Црнилиште, што претставува јавен интерес од локално значење утврден со чл.7 од Законот за експропријација.

Чл.3

Вкупниот износ на средствата потребни за експропријација се утврдени на 185.000,00 денари. Средства во наведениот износ се резервираат од Програмата Ф2, konto 485420 надомест за одземен имот .

Чл.4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Сл.Гласник на општина Свети Николе“

Број 0801-410
12.09.2016 г.
Свети Николе

Совет на општина Свети Николе
Претседател
Илија Стоилев с.р.

„ . 5/02) 76 50 1 3 („
, . 1/06), ,

411 . 0801 –
12.09. 2016 .

.0901-409/2-2
12.09. 2016

,
. .

Долно Ѓуѓанце	219	174
Долно Црнилиште	120	114
Ерџелија	1047	1012
Кадрифаково	180	163
Кнежје	71	86
Крушица	31	22
Макреш	2	/
Малино	68	45
Мечкуевци	18	15
Мустафино	564	517
Немањица	282	201
Нова Мездра	/	/
Орел	63	45
Павлешенци	122	77
Патетино	6	6
Пеширово	244	247
Преод	40	44
Ранчинци	67	38
Сопот	102	89
Стануловци	4	2
Стањевци	82	61
Стара Мездра	/	/
Строиманци	3	8
Трстеник	52	41

34

18497
482,89 2.

2.

2.1

2.1.1

560

30%

6000

2.1.2

=4.0-5

-
-
-
-
-
-

(=4,0-5)

=5.

38,5

1 2 .

7151

,5697

+1, +2, +3,

+4, +5

+8

+3.

20%

2.1.3

-
-
-
-
-
-
-

:

:

440

2.1.4

6763 .

)

(

6760 .

1 2,

34
7151

18497.
38,5

18528

3.1,5

50 1 3 („ „ ”
. 5/02) 76 77 („ „ ”
, . 1/06), ,

Одлука за измена на намената на земјиштето со идна урбанистичко планска документација за КП бр. 8230/1 КО „Мавровица“ општина Свети Николе заради вклопување на бесправно изграден објект . 0801 – 413
12.09. 2016 .

.0901-409/2-4
12.09. 2016

Врз основа на чл. 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (Сл.весник на РМ бр. 23/11...115/14), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 12.09.2016 година донесе

О Д Л У К А

За измена на намената на земјиштето со идна урбанистичко планска документација за КП бр. 8230/1 КО „Мавровица“ општина Свети Николе заради вклопување на бесправно изграден објект

Чл.1

Во идната урбанистичко планска документација да се изврши измена на намената на земјиштето за КП бр. 8230/1 КО Мавровица, заради вклопување на бесправно изграден објект со намена Е2 – комунална супраструктура, ТС 10/0,4 kV во постапка која се води пред Министерството за транспорт и врски по барање број 27-3298/3-4 од 24.08.2011 година поднесено од ЕВН Македонија.

Чл.2

Оваа Одлука стапува на сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Свети Николе,,.

Број 0801-413
13.09. 2016 година
Свети Николе

Претседател
на Совет на општина Свети Николе

Илија Стоилев с.р.

Член 3

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен Гласник на Општина Свети Николе”.

Бр.0801-412/2
12.09. 2016 година
Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе
Претседател,
Илија Стоилев с.р.

1.	()1
2.	2
3.	Одлука за измена на намената на земјиштето со идна урбанистичко планска документација за КП бр. 8230/1 КО „Мавровица“ општина Свети Николе заради вклопување на бесправно изграден објект.21
4.	Решение за именување на член на Училишниот одбор на ООУ “Даме Груев” с. Ерџелија. . . стр.		22
5.	Решение за разрешување и именување на член на Управниот одбор на УО „Народен музеј,, – Свети Николе.23

.0901-412
12.09. 2016